

"(2) Фатурат që jepen në formë elektronike ruhen në formën origjinale në të cilën janë dhënë, përkatësisht pranuar.

(3) Autenticiteti i prejardhjes dhe integriteti i përmbajtjes së faturave që rruhen, si dhe lexueshmëria e tyre, doemos duhet të sigurohen nga momenti i dhënies deri në skadimin e afatit të përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni.

(4) Dhënësi dhe pranuesi i faturës në formë elektronike detyrohen të sigurojnë dhe ruajnë informata relevante në lidhje me dhënie dhe pranimit të faturës përmes të cilave me siguri mund të vërtetohet autenticiteti i prejardhjes dhe integritetit të përmbajtjes në afatin e përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni.

(5) Фатурат па dallim të formës në të cilën janë dhënë ruhen në territorin e Republikës së Maqedonisë."

Pas paragrafit (2) i cili bëhet paragraf (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon:

"(7) Ministri i Financave, në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës e përcakton mënyrën e dhënies, bartjes, pranimit dhe ruajtjes së faturës të dhënë në formë elektronike."

Neni 14

Pas nenit 60-a shtohet nen i ri 60-b si vijon:

"Neni 60-b

(1) Gjобë në shumë prej 1 500 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet subjektit kompetent për arkëtim të detyrueshëm përkatësisht përbarim të detyrueshëm nga neni 43-a, paragrafi (1) të këtij ligji, nëse nuk dorëzon te organi kompetent tatimor, te debitori dhe fituesi i të mirave Raport për tatim të mbajtur mbi vlerën e shtuar në procedurë të arkëtitimit të detyrueshëm dhe përbarimit të detyrueshëm (neni 43-a paragrafi (4)).

(2) Gjобë në shumë prej 2 500 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet subjektit kompetent për arkëtim të detyrueshëm përkatësisht përbarim të detyrueshëm nga neni 43-a, paragrafi (1) të këtij ligji, nëse nuk e llogarit dhe nuk e paguan tatimin mbi vlerën e shtuar (neni 43-a paragrafi (2))."

Neni 15

Dispozita nga neni 2 i këtij ligji me të cilin në nenin 4 shtohet paragraf i ri (4), dispozita nga neni 4 i këtij ligji me të cilin në nenin 19 shtohet paragraf i ri (5), dispozita nga neni 5 i këtij ligji me të cilin në nenin 31 shtohet paragraf i ri (8), dispozita nga neni 7 i këtij ligji me të cilin në nenin 34 në paragrafin (1) ndryshohet pika 2, dispozita nga neni 9 i këtij ligji me të cilin shtohet nen i ri 43-a, dispozita nga neni 10 i këtij ligji me të cilin në nenin 51 bëhet ndryshim në paragrafët (1), (6) dhe (10), dispozita nga neni 11 i këtij ligji me të cilin në nenin 53 në paragrafin (2) shtohet fjali e re dhe dispozita nga neni 14 i këtij ligji me të cilin shtohet nen i ri 60-b do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2015.

Dispozita nga neni 11 i këtij ligji me të cilin në nenin 53 paragrafin (1) shtohet fjali e re dhe ndryshohet paragrafi (7), dhe shtohet paragraf i ri (12), dispozita nga neni 12 i këtij ligji me të cilin shtohet nen i ri 53-b dhe dispozita nga neni 13 i këtij ligji me të cilin shtohen paragrafët (2), (3), (4) (5) dhe (7), kurse paragrafi (2) bëhet paragraf (6) do të fillojnë të zbatohen nga 1 marsi 2015.

Neni 16

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përpilojë tekst të spastruar të Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar.

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4099.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за високото образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 септември 2014 година.

Бр. 07-3285/1
1 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 41/14) во член 112 по ставот 7 се додаваат четири нови ставови 8, 9, 10 и 11, кои гласат:

„Министерството надлежно за работите на високото образование секоја година обезбедува преведена и печатена стручна литература, по 50 универзитетски учебници кои се употребуваат на првите десет рангирани универзитети согласно со Шангајската листа.

Предлозите за стручната литература од ставот 8 на овој член јавните високообразовни установи во Република Македонија ги доставуваат до министерството надлежно за работите на високото образование, најдоцна до 15 септември.

Министерството надлежно за работите на високото образование, најдоцна до 31 декември, на својата веб страна објавува која стручна литература ќе биде преведена и печатена за наредната студиска година.

Финансиските средства за преведување и печатење на стручната литература и научните полиња за кои се преведува и печати стручната литература од став 8 на овој член, се утврдуваат во годишна програма која ја донесува Владата на Република Македонија, на предлог на министерството надлежно за работите на високото образование.“

Ставовите 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат ставови 12, 13, 14, 15 и 16.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за високото образование.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2015 година.

L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARSIM
TË LARTË

Neni 1

Në Ligin për arsimin e lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 dhe 41/14) në nenin 112 pas paragrafit 7 shtohen katër paragrafë të rinj 8, 9, 10 dhe 11, si vijojnë:

"Ministria kompetente për punët e arsimit të lartë çdo vit siguron literaturë të përkthyer dhe të shtypur profesionale, nga 50 libra universitarë që përdoren në dhjetë universitetet e para të ranguara në pajtim me Listën e Shangait.

Propozimet për literaturën profesionale nga paragrafi 8 i këtij neni, institucionet e larta arsimore në Republikën e Maqedonisë i dorëzojnë në ministrinë kompetente për punën e arsimit të lartë, më së voni deri më 15 shtator.

Ministria kompetente për punët e arsimit të lartë, më së voni deri më 31 dhjetor, në ueb faqen e vet publikon se cila literaturë profesionale do të përkthehet dhe shtypet për vitin e ardhshëm studimor.

Mjetet financiare për përkthim dhe botim të literaturës profesionale dhe sferat shkencore për të cilat përkthehet dhe botohet literatura profesionale nga paragrafi 8 i këtij neni, përcaktohen në programin vjetor të cilin e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrisë kompetente për punët e arsimit të lartë."

Paragrafët 8, 9, 10, 11 dhe 12 bëhen paragrafë 12, 13, 14, 15 dhe 16.

Neni 2

Autorizohet Komisionit Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të paspatur të Ligjit për arsim të lartë.

Neni 3

Ky ligj hynë në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit të "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë, ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015.

4100.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 септември 2014 година.

Бр. 07-3286/1
1 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" број 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), во членот 21 во насловот по зборот „Оглас“ се додаваат зборовите „за површини до 10 хектари“.

Член 2

По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

„Член 21-а

Постапка по јавен оглас за површини над 10 хектари

Министерството распишува јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 10 хектари по пат на електронско јавно наддавање.

Постапката за давање на земјоделското земјиште во државна сопственост во закуп за површини над 10 хектари ја спроведува Комисија за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање, формирана од страна на министерот.

Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање од ставот 2 на овој член се состои од претседател и четири члена и нивни заменици од областа на економијата, правото и техничките науки и други релевантни области.

Во работата на Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање може да учествуваат надворешни стручни лица без право на глас.“

Член 3

Во членот 22 во насловот по зборот „огласот“ се додаваат зборовите: „за површини до 10 хектари“.

По членот 22 се додаваат два нови члена 22-а и 22-б, кои гласат:

„Член 22-а

Начин на објавување и содржина на огласот за површини над 10 хектари

Јавниот оглас од членот 21-а став 1 на овој закон се објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат во Република Македонија, од кои во еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и во „Службен весник на Република Македонија“.

Јавниот оглас се објавува на најмалку половина од една страница во дневен весник.

Рокот за пријавување на учество на јавниот оглас не може да биде пократок од 20 дена ниту подолг од 60 дена, од денот на објавувањето на јавниот оглас.

По однос на пресметувањето на роковите од став 3 на овој член во предвид се зема денот на објавување на јавниот оглас во „Службен весник на Република Македонија“.

Јавниот оглас од ставот 1 на овој член особено ги содржи следните податоци:

- површина во хектари што се дава под закуп;
- катастарски податоци содржани во имотниот лист или податоци за тоа каде се објавени истите;
- намена на земјоделското земјиште;